

Оглас за пријавување за обука

Здружението Хуманост во соработка со сервисот за грижа на стари лица “Нега плус”-Х.Е.Р.А.- објавува оглас за пријавување за “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

Информации за обуката

Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена)

* По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистент за грижа на стари лица во домашни услови.

* **Обуката е бесплатна**

Цел и програма за обука

Целта на обуката е стекнување на професионални вештини за грижа за стари лица и нивно сертифицирање.

Програмата се состои од 6 модули (преку теоретски, практичен дел и обука на работно место)

Модул 1: Одржување на домот

Модул 2: Поддршка за извршување на секојдневните активности

Модул 3: Ергономски принципи

Модул 4: Заштита на старите лица


Модул 5: Психо-социјална поддршка

Модул 6: Задачи од медицински аспект

Програмата „Асистенти за грижа на стари лица во домашни услови“ е верифицирана од страна на Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасни.

Кандидатките треба да ги исполнуваат следните општи услови:

- Завршено основно или средно образование
- лицата да се активни баратели на работа подолго од една година



- Изградени комуникациски способности
- Државјанин на Република Македонија

За работното место предност ќе имаат кандидатки кои:

- Имаат искуство во иста или слична дејност
- Се ведри и позитивни личности

Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија на следнава е-маил адреса negaplus@hera.org.mk или да се јават на следдните телефонски броеви: 077/963-672 ; 077/531-799

Рок за аплицирање за обуката 04.12.2015

Ве молиме во апликацијата да наведете телефон за контакт и е-mail адреса.

Документите со назнака/предмет на пораката **Асистенти за нега на стари лица во домашни услови.**

Во рок од 7 дена од завршувањето на огласот, кандидатките кои најдобро одговараат на критериумите дадени погоре ќе бидат повикани на интервју.